



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 11 ноември 1991
Скопје
Број 49 Год. XLVII

Амонтажијата за 1991 година изнесува 1.300 динари. Овој број чини 40 динари. Жиро сметка 40100-603-12499

931.

Врз основа на член 1 од Законот за мерките кои може да се преземат заради спречување и отстранување на нарушувањето во стопанството во СР Македонија („Службен весник на СРМ“, број 46/90), и член 4 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“, бр. 20/90), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ ДЕРИВАТИ НА НАФТА

1. Се определуваат највисоки малопродажни цени на одделни деривати од нафта, и тоа:

1. Моторен бензин

МБ-86	40,00 дин/лит.
МБ-98	43,00 дин/лит.
БМБ-95	42,00 дин/лит.

2. Дизел гориво

Д1	35,00 дин/лит.
Д2	34,00 дин/лит.
ЕЛ	24,00 дин/лит.

3. Мазут лесен	7,365 дин/кг.
4. Мазут среден	6,624 дин/кг.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување највисоки малопродажни цени на одделни деривати на нафта („Службен весник на Република Македонија“, бр. 44/91).

3. Оваа одлука ќе се применува од 26 октомври 1991 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2499/1
22 октомври 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

932.

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 38/90), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИ НАДОМЕСТОЦИ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за републички надоместоци на одделни производи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 23/91, 34/91, 37/91, 44/91 и 47/91), член 1 се менува и гласи:

„Од малопродажната цена формирана по важечките прописи се наплатува надомест во висина и тоа:

а) нафтени деривати

1. Моторни бензини	
— МБ-86	17,187 дин/лит.
— МБ-98	18,976 дин/лит.
— БМБ-95	15,513 дин/лит.

2. Дизел гориво

— Д1	15,570 дин/лит.
— Д2	14,980 дин/лит.
— ЕЛ	10,577 дин/лит.

На малопродажната цена на маслото за горење формирана по важечките прописи се наплатува надомест во висина и тоа:

— мазут ЛЕС-СК	1,259 дин/кг.
— мазут среден	1,126 дин/кг.

Член 2

Во член 4 став 1 бројот „5,00“ се заменува со бројот „7,00“.

Член 3

Средствата од член 1 на оваа одлука обврзниците на надоместокот ќе ги уплатуваат, и тоа по 2,00 динари од надоместокот под точка 1, точка 2 — алинеја 1 и 2 во Републичкиот буџет, а разликата до вкупниот надоместок од точка 1, точка 2 — алинеја 1 и 2 надоместокот во износ од 10,577 динари за дизел горивото ЕЛ, како и надоместокот од став 2 на член 1 од оваа одлука на сметката на Министерството за стопанство што се води во Службата за општествено книговодство во Републиката, во рок и на начин пропишан за пресметување и плаќање на основниот данок на промет.

Член 4

Оваа одлука ќе се применува од 26 октомври 1991 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2500/1
22 октомври 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

933.

Врз основа на член 29 од Законот за личните доходи и другите надоместоци на пратениците во Собранието на СР Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 36/90 и „Службен весник на Република Македонија бр. 38/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО

1. Надоместокот поради одвоен живот од семејството изнесува 70% од просечниот личен доход

по работник исплатен во стопанството на Република Македонија во претходните три месеци.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4325/1

28 октомври 1991 година

Скопје

Претседател

на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

934.

Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 9/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/91), и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ГИМНАЗИЈАТА „ПАНЧЕ ПОПОСКИ“ — ГОСТИВАР

1. За претставници на општествената заедница во Советот на Гимназијата „Панче Попоски“ — Гостивар, се именуваат:

Слободан Радичевски, ул. „Борис Кидрич“ број 53 — Гостивар и

Сејдели Салиу, Собрание на општина Гостивар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4351/1

28 октомври 1991 година

Скопје

Претседател

на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

935.

Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 12/89, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91), и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УСО „ЗЛАТЕ МАЛАКОСКИ“ — ГОСТИВАР

1. За претставници на Републиката во Советот на УСО „Злате Малакоски“ — Гостивар, се именуваат:

инж. Заре Апостолоски, машински инженер во РО „Готекс“ — Гостивар и

инж. Витомир Богданоски, машински инженер во Ф-ка „Стаклара“ — Гостивар

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4347/1

28 октомври 1991 година

Скопје

Претседател

на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

936.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91), и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „КРСТЕ МИСИРКОВ“ — КУМАНОВО

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Крсте Мисирков“ — Куманово, се именуваат:

Благе Кипријановски, дипл. правник во Ф-ка за амбалажа „30 Јули“ — Куманово и

Драги Караџински, вработен во Медицинскиот центар во Куманово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4344/1

28 октомври 1991 година

Скопје

Претседател

на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,

Никола Крстески, с. р.

937.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ — КУМАНОВО

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Браќа Миладиновци“ — Куманово, се именуваат:

Арсен Арсениевски, правник, вработен во ОО на Црвениот крст во Куманово и

Благој Петрушевски, директор на РО „Текстил-промет“ — Куманово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4345/1

28 октомври 1991 година

Скопје

Претседател

на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

938.

Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 12/89, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УГОСТИТЕЛСКОТО УЧИЛИШТЕ „ЛАЗАР ТАНЕВ“ — СКОПЈЕ

1. За претставници на Републиката во Советот на Угостителското училиште „Лазар Танев“ — Скопје се именуваат:

Бранко Миновски, ул. „Букурешка“ бр. 111 — Скопје и
Снежана Божиновска, професор во ЖТП — Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4346/1

28 октомври 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

939.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ДАМЕ ГРУЕВ“ — С. ЕРЦЕЛИЈА

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Даме Груев“ — с. Ерцелија, се именуваат: Никола Атанасов, директор на РО „Меркур-импорт“ Свети Николе и

Панче Јосев, доктор по медицина, вработен во Здравствениот дом во Свети Николе.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4328/1

28 октомври 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

940.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

шања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „БРАТСТВО И ЕДИНСТВО“ — ОХРИД

1. За претставник на Републиката во Советот на ОУ „Братство и Единство“ — Охрид се именува Наум Ставревски, економист, вработен во „Отекс“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4338/1

28 октомври 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

941.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ — ОХРИД

1. За претставник на Републиката во Советот на ЦОУ „Св. Климент Охридски“ — Охрид се именува Марија Поп Стефанија, правник, вработена во ЗОИЛ „Македонија“ — Охрид.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4337/1

28 октомври 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

942.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ЦОУ „НАУМ ОХРИДСКИ“ — С. ПЕШТАНИ

1. За претставник на Републиката во Советот на РО ЦОУ „Наум Охридски“ — с. Пештани се име-

нува Љупчо Јузмески, електроинженер во „ЕМО“ — Охрид.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4331/1

28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

943.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ЦОУ „КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ“ — С. ВЕЛГОШТИ

1. За претставник на Републиката во Советот на РО ЦОУ „Коле Неделковски“ — с. Велгошти се именува Ацо Баловски, судија во Општинскиот суд — Охрид.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4330/1

28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

944.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ — ШТИП

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Кирил и Методиј“ — Штип, се именуваат: Андон Мајхошев, политиколог, вработен во „Македонка“ — Штип и

Александра Србиновска, доктор по медицина, вработена во Медицинскиот центар — Штип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4339/1

28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

945.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „25 МАЈ“ — ШТИП

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „25 Мај“ — Штип се именуваат:

Љупчо Ѓорѓиев, вработен во Управата за приходи при СО Штип и

Никола Варадинов, градежен инженер во „Мегапроект“ — Штип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4340/1

28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

946.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ТАШО АРСОВ“ — ШТИП

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Ташо Арсов“ — Штип, се именуваат:

Мирка Кузмановска, социјален работник во МК „Астибо“ — Штип и

Златко Сарев, дипл. правник, вработен во Здравствениот дом во Штип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4326/1

28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

947.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО С. СТАЈКОВЦИ**

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Кирил и Методиј“ во с. Стајковци, се именуваат:

Божана Кимовска, наставник во ОУ „Крум Ташев“ с. Трубарево и

Добре Ѓорѓиев, новинар во Македонската радиотелевизија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4327/1

28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

948.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЌ“ — СКОПЈЕ**

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Иван Горан Ковачиќ“ — Скопје, се именуваат:

Толе Белчев, секретар на Семинарот за македонски јазик, литература и култура при Ректоратот на Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје и

Елеонора Дуковска, директор на ОУ „Јосип Броз Тито“ — Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4343/1

28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

949.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието

на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО РАБОТНИЧКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ „ПРОФЕСОР МИЈАЛКОВИЌ“ — КУМАНОВО**

1. За претставник на Републиката во Работничкиот универзитет „Професор Мијалковиќ“ — Куманово се именува Љубомир Тодоровиќ, наставник во ОУ „Крсте Мисирков“ — Куманово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4350/1

28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

950.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „РИЛИНДИЈА“ — С. ЛОЈАНЕ — КУМАНОВО**

1. За претставник на Републиката во Основното училиште „Рилиндија“ — с. Лојане — Куманово, се именува Таџедин Зулфии, директор на ОУ „Дитурија“ — с. Липково.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4349/1

28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

951.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91), и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ИСТИГБАЛ“ — ТЕТОВО**

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Истигбал“ — Тетово, се именуваат:

Јакуп Иљаз, вработен во Педагошкиот завод на Македонија, РЕ Тетово,

Бесими Катип, секретар на ОО на Црвениот крст Тетово,

Казими Салјадин, директор на Пионерскиот дом — Тетово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4348/1

28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

952.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ „НАДА МИХАЈЛОВА“ — ПРОБИШТИП

1. За претставници на Републиката во Работничкиот совет на Здравствениот дом „Нада Михајлова“ — Пробиштип се определуваат:

Орце Атанасов, вработен во Подрачната единица на Министерството за здравство — Фонд за здравствено осигурување на општината Пробиштип и
Игнат Ефремов, дипл. инж. геолог, вработен во Рудникот „Злетово“ — Пробиштип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4329/1

28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

953.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ — С. КОСЕЛ

1. За претставник на Републиката во Советот на ЦОУ „Гоце Делчев“ — с. Косел се именува Благоја Мојсовски, погонски инженер.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4333/1

28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

954.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „НАУМ ОХРИДСКИ“ — С. БУЛАЧАНИ

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Наум Охридски“ — с. Булачани, се именуваат:

Чедомир Поповски, професор, директор на ОУ „Стив Наумов“ — Скопје и

Соња Палчева-Косева, одделенски наставник во ОУ „Крсте Мисирков“ — Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4341/1

28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

955.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „КОЧО РАЦИН“ — ОХРИД

1. За претставник на Републиката во Советот на ЦОУ „Кочо Рацин“ — Охрид, се именува Ристо Митревски, правник, вработен во СО Охрид.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4334/1

28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

956.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ГЛИГОР ПРИЛИЧЕВ“ — ОХРИД

1. За претставник на Републиката во Советот на ЦОУ „Глигор Приличев“ — Охрид се именува Трајче Симоновски, шумарски инженер, вработен во „Охридска банка“ — Охрид.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4336/1

28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

957.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ХРИСТО УЗУНОВ“ — ОХРИД

1. За претставник на Републиката во Советот на ОУ „Христо Узунув“ — Охрид се именува Љубомир Митревски, правник, вработен во Љубљанска банка — Охрид.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4335/1

28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

958.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „СВЕТОЗАР ВУКМА-НОВИК-ТЕМПО“ С. БЕЛЧИШТА

1. За претставник на Републиката во Советот на ЦОУ „Светозар Вукмановиќ-Темпо“ — с. Белчишта се именува Миливој Левески, ПТТ — техничар во ПТТ — Охрид.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4332/1

28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

959.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „СТРАШО ПИНДУР“ — СКОПЈЕ

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Страшо Пиндур“ — Скопје, се именуваат: Владо Поповски, машински инженер во РО „Југомонтажа Благој Давков“ — Скопје и

Мише Мишевски, шеф на настава во ГУЦ „Здравко Цветковски“ — Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4342/1

28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

960.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „КРУМ ТОШЕВ“ С. ТРУБАРЕВО — СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Крум Тошев“ с. Трубарево — Скопје, се именуваат:

Борис Најдовски, дипл. правник во СО „Гази Баба“ — Скопје и

Цане Димовски, директор на ОУ „Наум Наумовски-Борче“ — Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4314/1
28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

961.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „25 МАЈ“ — СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО за згрижување, воспитување и образование на деца од предучилишна возраст „25 Мај“ — Скопје, се именуваат:

Ксенија Груева, доктор по медицина, специјалист гинеколог акушер во Здравствениот дом Скопје и

Каменчо Ѓорѓов, републички советник во Владата на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4323/1
28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

962.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „29 НОЕМВРИ“ — СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „29 Ноември“ — Скопје, се именуваат:

Симеон Станковски, директор на ОУ „Владо Тасевски“ — Скопје и

Лујза Николовска, секретар во РО.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4306/1
28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

963.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ИБЕ ПАЛИКУКА“ С.БОЈАНЕ — СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Ибе Паликука“ с. Бојане — Скопје, се именуваат:

Спасе Ѓорѓиевски, наставник во ОУ „Јан Амос Коменски“ — Скопје и

Шевки Мисими, директор на ОУ „Борис Кидрич“ с. Сарај — Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4311/1
28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

964.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ЛАЗО ТРПОВСКИ“ — СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Лазо Трповски“ — Скопје, се именуваат:

Крсте Гаврилски, пом. директор на ГУЦ „Здравко Цветковски“ — Скопје и

Јордан Дудески, наставник во ОУ „11 Октомври“ — Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4312/1
28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

965.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА МБУЦ „ИЛИЈА НИКОЛОВСКИ-ЛУЈ“ — СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на МБУЦ „Илија Николески-Луј“ — Скопје, се избираат:

Мирко Стефановски, секретар на Културно-просветната заедница на град Скопје и

Виолета Дракулевска, ул. „Мито Хаџивасилев“ бр. 2 Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4320/1
28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

966.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА УМЕТНИЧКАТА ГАЛЕРИЈА — СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на Уметничката галерија — Скопје, се именуваат:

Соња Абациева-Димитрова, кустос-советник во Музејот на современата уметност — Скопје и
Момчило Петровски, академски сликар на Факултетот за ликовни уметности — Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4298/1
28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

967.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „КОЧО РАЦИН“ — СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Кочо Рацин“ — Скопје, се именуваат:

Михаил Еленчевски, директор на МУЦ „д-р Панче Караџов“ — Скопје и

Елена Трајчевска, професор во Гимназијата „Јосип Броз Тито“ — Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4307/1
28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

968.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ОУ „ЈАНЕ САНДАНСКИ“ — СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган во ОУ „Јане Сандански“ — Скопје, се именуваат:

Реџеп Бугариќ, директор на ОУ „Телефејуз“ — Скопје и

Мирјана Поповска, педагог во ОУ „Коле Неделковски“ — Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4315/1
28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

969.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ДРАГА СТОЈАНОВСКА“ — КИСЕЛА ВОДА — СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Драга Стојановска“ — Кисела Вода — Скопје, се именуваат:

Јордан Кузмановски, дипл. правник, раководител на Кадровската служба во ОХИС и

Надежда Топаловска, оделенски наставник во ОУ „Кирил Пејчиновиќ“ — Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4304/1
28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

970.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ „Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Заводот за заштита на спомениците на културата на град Скопје, се избираат:

д-р Борис Петковски, професор на Филозофскиот факултет во Скопје и

д-р Крум Томовски, академик, генерален секретар на МАНУ.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4319/1
28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

971.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „НАУМ ОХРИДСКИ“ С. БУЛАЧАНИ — СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Наум Охридски“ с. Булачани — Скопје, се именуваат:

Миле Величковски, директор на ОУ „Крум Тешев“ с. Трубарево и

Љубе Јовановски, директор на ОУ „Гоце Делчев“ с. Илинден — Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4313/1
28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

972.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“ број 41/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ „МЛАДОСТ“ — СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО за одмор и рекреација на деца и младинци „Младост“ — Скопје, се избираат:

Филимена Борисавлевиќ, наставник во ОУ „Страшо Пинџур“ — Скопје и

Мице Мицевски, шеф на настава во ГУЦ „Здравко Цветковски“ — Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4316/1
28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

973.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91), и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЌ“ — СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален рабоводен орган на ОУ „Доситеј Обрадовиќ“ — Скопје се именуваат:

Олга Јанкова, педагог во ОУ „Живко Брајковски“ — Скопје и

Симеон Серафимовски, дипл. правник во РО „Железарница“ Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4305/1
28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

974.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“ бр. 41/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА ЕТУЦ „КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ“ — ПРИЛЕП

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален рабоводен орган на ЕТУЦ „Кузман Јосифовски-Питу“ — Прилеп, се избираат: Борко Горчески, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Осман Муаремовски, доктор по медицина, работен во Медицинскиот центар во Прилеп.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4317/1
28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

975.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ЛИРИЈА“ — С. ЖИТОШЕ — КРУШЕВО

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален рабоводен орган на ЦОУ „Лирија“ — с. Житоше — Крушево, се именуваат:

Аница Стојаноска, дипл. правник, референт по имотно-правни односи во СО Крушево и

Љубе Илиоски, секретар на ОП „Илинденка“ — Крушево.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4303/1
28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

976.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ „Службен весник на СРМ“ бр. 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА МАНИФЕСТАЦИЈАТА „СТРУШКИ ВЕЧЕРИ НА ПОЕЗИЈАТА“ — СТРУГА

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален рабоводен орган на манифестацијата „Струшки вечери на поезијата“ — Струга, се именуваат:

Димитар Башевски, писател и индивидуален рабоводен орган на ИО „Култура“ — Скопје и Љубомир Груевски, БИТ „Мисирков“ — Битола.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4321/1
28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

977.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ГИМНАЗИЈАТА „ПАНЧЕ ПОПОВСКИ“ — ГОСТИВАР

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на гимназијата „Панче Поповски“ — Гостивар, се именуваат: Самет Исеини, ул. „18 Ноември“ бр. 54 — Гостивар и

Ружа Ѓурчиноска, директор на Матичната библиотека „Вук Караџиќ“ — Гостивар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4297/1
28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

978.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ТОЛИ ЗОРДУМИС“ — КУМАНОВО

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Толи Зордумис“ — Куманово, се именуваат:

Борис Аврамовски, вработен во Заводот за школство — Куманово и

Крсто Војковски, благајник во ОО на Црвениот крст — Куманово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4310/1
28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

979.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91), и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ОУ „РИЛИНДИЈА“ — С. ЛОЈАНЕ — КУМАНОВО

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Рилиндија“ — с. Лојане — Куманово, се именуваат: Фериз Дервиши, директор на ОУ „1 Мај“ — Черкези Село — Куманово и
Селвер Рамадани, вработен во Педагошкиот завод на Македонија, ПЕ Куманово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4322/1
28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

980.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ бр. 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РАБОТНИЧКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ „ПРОФЕСОР МИЈАЛКОВИЌ“ — КУМАНОВО

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Работничкиот универзитет „Професор Мијалковиќ“ — Куманово, се избираат:

Виолета Арсова, педагог во ОУ „Христијан Карпош“ — Куманово и

Јоско Јакимовски, вработен во Народниот музеј — Куманово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4324/1
28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

981.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ — ШТИП

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Димитар Влахов“ — Штип, се именуваат:

Гордана Јанева, професор во УТЦ „Видое Смилевски-Бато“ Штип и

Ванчо Иванов, дипл. агр. вработен во ЗИК „Црвена Звезда“ Штип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4301/1
28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

982.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91), и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „25 МАЈ“ — ШТИП

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „25 Мај“ — Штип, се именуваат:

Глигор Анастасов, професор и директор на УСО „Славчо Стојменски“ — Штип и

Љупчо Маролов, вработен во Медицинскиот центар — Штип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4299/1
28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

983.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ТОШО АРСОВ“ — ШТИП

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Тошо Арсов“ — Штип, се именуваат:

Александар Ѓорѓиевски, професор во Рударско-геолошкиот факултет — Штип и

Љубе Николов, дипломиран правник, судија во Окружниот стопански суд — Штип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4300/1
28 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

984.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И НАРОДЕН МУЗЕЈ — ШТИП

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на Заводот за заштита на спомениците на културата и Народен музеј — Штип, се избираат:

Надица Димитрова, судија на Општинскиот суд — Штип и

Перо Пеов, градежен инженер во „Базал“ — Штип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4318/1

28 октомври 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

985.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија „Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ — ШТИП

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Кирил и Методиј“ — Штип, се именуваат:

Илија Здравев, директор на Пионерскиот дом „Вита Поп-Јорданова“ — Штип и
Киро Бардаров, вработен во „Макошпед“ — Штип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4309/1

28 октомври 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

986.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „БЛАГОЈ КИРКОВ“ — ТИТОВ ВЕЛЕС

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Благој Киров“ — Титов Велес, се именуваат:

Македонка Јанчевска, директор на Пионерскиот дом „Горе Органциев“ — Титов Велес и
Предраг Петров, советник по музичка култура во Педагошкиот завод на Македонија — ПЕ Титов Велес.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4302/1

28 октомври 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

987.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „2 СЕПТЕМВРИ“ — ДЕМИР ХИСАР

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО за згрижување, воспитување и образование на деца од предучилишна возраст „2 Септември“ — Демир Хисар, се именуваат:

Драган Ангеловски, досегашен секретар на ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Демир Хисар, сега преземен во ПЕ Демир Хисар на Министерството за образование и физичка култура и

Иван Петревски, референт по инвалидско-боречка заштита во ПЕ Демир Хисар на Министерството за труд и социјална политика.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4308/1

28 октомври 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

К О Н К У Р С И

Врз основа на Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ број 15/90), АЛКАЛОИД, АД Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за подобност на изведувач заради отстапување работа за изградба на инвестициони објекти

I

1. Предмет на конкурсот е утврдување на подобност на изведувачки претпријатија за отстапување на изведба: Инвестиционен објект „ИЗГРАДБА И ОПТИМИЗАЦИЈА НА Ф-КА ЗА ЛЕКОВИ“.

2. Место на изведуваче на објектот е Скопје, постоечки погон на Алкалоид, АД — локалитет „Автокоманда“.

3. Предмет на отстапување се следните работи: Градежен, градежно-занаетчиски работи, улична мрежа, надворешна инфраструктура и фази: греење и вентилација, термотехнички инсталации, електрика, водовод и канализација, со ориентациона вредност 960 000 000,00 динари.

4. Ориентационен почеток на изведба на работите е март 1992 година.

5. Рок за поднесување на понуди за подобност десет дена од денот на објавувањето на конкурсот.

II.

1. Заинтересираните претпријатија треба да поднесат писмена пријава за учество на конкурсот.

2. Пријавата мора да содржи:

— назив на претпријатието, адреса и основна дејност;

— препис од регистрацијата во Стопанскиот суд;

— доказ за финансиската состојба од СОК;

— образец, биланс на успехот за 1990 год.;

— податоци за стручни кадри и механизација што ќе бидат ангажирани при изградбата на објектот;

— список на кооперанти кои ќе учествуваат во изведбата;

— референтна листа на досега изведени објекти;

— гарантен рок и начин на гарантирање;

— спремност за обезбедување право и девизи за увозна опрема што ќе биде предмет на договорот за изведување;

— изјава за прифаќање на изведување вишок на количини по единечни цени од понудата;

— изјава дека навремено ќе ги преземе сите потребни мерки за набавка на материјали и недостигот на материјали нема да биде причина за продолжување на рокот;

— изјава дека за гарантниот рок ќе му се издаде на инвеститорот бланко меница (бланко акцептни налози), за отстранување на недостатоците на објектот во гарантниот рок.

III

Пријавите што нема да ги содржат податоците од конкурсот и кои навремено нема да бидат поднесени, нема да се земаат во разгледување.

IV

Во разгледувањето на податоците од поднесените пријави од страна на понудувачите, инвеститорот ќе состави дефинитивна листа на понудувачи што ќе ги оцени за подобни и ќе ги извести понудувачите за изборот во рок од 10 дена.

V

Понудите да се доставуваат на адреса: АЛКА-ЛОИД, АД РЕ „ИНЖЕЊЕРИНГ“, булевар „Едвард Кардељ“ бр. 12, 91000 Скопје.

О Б Ј А В И

Врз основа на член 175 став 3 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 12/87, 34/87, 7/88, 51/88, 7/89, 18/89, 46/89, 4/90, 47/90 и 21/91), Републичкиот завод за статистика, го утврдува и објавува

Процентот на порастот на цените на мало во Република Македонија во месец октомври 1991 година

Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари — октомври 1991 година, во однос на просечните цени на мало во 1990 година, изнесува 84,1%.

Директор
на Републичкиот завод за статистика,
Светлана Антоновска, с. р.

Врз основа на член 17 од Законот за данокот од доходот („Службен весник на СРМ“ бр. 42/80, 38/81, 22/85, 42/85, 46/86, 7/88, 14/88, 42/88, 51/88, 18/89, 26/89, 36/89, 43/89, 47/89, 4/90, 5/90, 15/90, 23/90, 30/90 и 36/90), Републичкиот завод за статистика го утврдува и објавува

Процентот на порастот на цените на мало во Република Македонија во месец октомври 1991 година

Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот јули — октомври 1991 година во однос на просечните цени на мало во првото полугодие од 1991 година изнесува 54,2%.

Директор
на Републичкиот завод за статистика,
Светлана Антоновска, с. р.

СОДРЖИНА

	Страна
931. Одлука за определување највисоки мало-продажни цени на одделни деривати на нафта — — — — —	777
932. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за републички надоместоци на одделни производи — — — — —	777
933. Одлука за определување на износот на надоместокот поради одвоен живот од семејството — — — — —	777
934. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на Гимназијата „Панче Попоски“ — Гостивар —	778
935. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на УСО „Злате Малакоски“ — Гостивар — — — — —	778
936. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Крсте Мисирков“ — Куманово — — — — —	778
937. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Браќа Миладиновци“ — Куманово — — — — —	778
938. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на Угостителското училиште „Лазар Танев“ — Скопје — —	779
939. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Даме Груев“ — с. Ерцелија — — — — —	779
940. Одлука за именување претставник на Републиката во Советот на ОУ „Братство Единство“ — Охрид — — — — —	779
941. Одлука за именување претставник на Републиката во Советот на ЦОУ „Св. Климент Охридски“ — Охрид — — — — —	779
942. Одлука за именување претставник на Републиката во Советот на РО ЦОУ „Наум Охридски“ с. Пештани — — — — —	779
943. Одлука за именување претставник на Републиката во Советот на РО ЦОУ „Коле Неделковски“ с. Велгошти — — — — —	780
944. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Кирил и Методиј“ — Штип — — — — —	780
945. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „25 Мај“ — Штип — — — — —	780
946. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Тошо Арсов“ — Штип — — — — —	780
947. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Кирил и Методиј“ во с. Стајковци — — — — —	781
948. Одлука за именување претставници на Републиката во ОУ „Иван Горан Ковачиќ“ — Скопје — — — — —	781
949. Одлука за именување претставник на Републиката во Работничкиот универзитет „Професор Мијалковиќ“ — Куманово —	781
950. Одлука за именување претставник на Републиката во Основното училиште „Рилиндија“ — с. Лојане — Куманово —	781
951. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Истигбал“ — Тетово — — — — —	781

952. Одлука за определување претставници на Републиката во Работничкиот совет на Здравствениот дом „Нада Михајлова“ — Пробиштип — — — — — 782
953. Одлука за именување претставник на Републиката во Советот на ЦОУ „Гоце Делчев“ — с. Косел — — — — — 782
954. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Наум Охридски“ — с. Булачани — — — — — 782
955. Одлука за именување претставник на Републиката во Советот на ЦОУ „Кочо Рацин“ — Охрид — — — — — 782
956. Одлука за именување претставник на Републиката во Советот на ЦОУ „Глигор Прличев“ — Охрид — — — — — 783
957. Одлука за именување претставник на Републиката во Советот на ОУ „Христо Узунов“ — Охрид — — — — — 783
958. Одлука за именување претставник на Републиката во Советот на ЦОУ „Светозар Вукмановиќ-Темпо“ — с. Белчишта — — — — — 783
959. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Страшо Пинџур“ — Скопје — — — — — 783
960. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Крум Тошев“ с. Трубарево — Скопје — — — — — 783
961. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО за згрижување, воспитување и образование на деца од предучилишна возраст „25 Мај“ — Скопје — — — — — 784
962. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „29 Ноември“ — Скопје — — — — — 784
963. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Ибе Паликуќа“ с. Бојане — Скопје — — — — — 784
964. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Лазо Трпovski“ — Скопје — — — — — 784
965. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на МБУЦ „Илија Николовски-Луј“ — Скопје — — — — — 785
966. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Уметничката галерија — Скопје — — — — — 785
967. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Кочо Рацин“ — Скопје — — — — — 785
968. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Јане Сандански“ — Скопје — — — — — 785
969. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Драга Стојановска“ — Кисела Вода — Скопје — — — — — 786
970. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Заводот за заштита на спомениците на културата на град Скопје — — — — — 786
971. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Наум Охридски“ с. Булачани — Скопје — — — — — 786
972. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО за одмор и рекреација на деца и младиње „Младост“ — Скопје — — — — — 786
973. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Доситеј Обрадовиќ“ — Скопје — — — — — 787
974. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЕТУЦ „Кузман Јосифовски-Питу“ — Прилеп — — — — — 787
975. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Лирџа“ с. Житоше — Крушево — — — — — 787
976. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на манифестацијата „Струшки вечери на поезијата“ — Струга — — — — — 787
977. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на гимназијата „Панче Попоски“ — Гостивар — — — — — 788
978. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Толи Зордумис“ — Куманово — — — — — 788
979. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Рилиндија“ с. Лојане — Куманово — — — — — 788
980. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Работничкиот универзитет „Професор Мијалковиќ“ — Куманово — — — — — 788
981. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Димитар Влахов“ — Штип — — — — — 789
982. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „25 Мај“ — Штип — — — — — 789
983. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Тошо Арсов“ — Штип — — — — — 789
984. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Заводот за заштита на спомениците на културата и Народен музеј — Штип — — — — — 789
985. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Кирил и Методиј“ — Штип — — — — — 790
986. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Благој Кирков“ — Титов Велес — — — — — 790
987. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО за згрижување, воспитување и образование на деца од предучилишна возраст „2 Септември“ — Демир Хисар — — — — — 790